

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот  
„ Градење капацитети во туристичкиот сектор “**

ОУТУ “Ванчо Питошески” Охрид во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект „ Градење капацитети во туристичкиот сектор “ и поднесе апликација за добивање на грант за финансирање на проектот.

**Целта на проектот** „ Градење капацитети во туристичкиот сектор“ е создавање на едукативна програма за градење на капацитети со цел да се зголеми квалитетот на услугите што се нудат во туристичкиот сектор и директно има за цел подобрување на образованието или дополнително образование во обезбедување квалитетни услуги во согласност со барањата на целните групи на туристи.

ОУТУ “Ванчо Питошески” Охрид во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот „ Градење капацитети во туристичкиот сектор “** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за проширување на постоечката летна тераса. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

**Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:**

Проектна канцеларија [www.lrcp.mk](http://www.lrcp.mk)

ОУТУ “Ванчо Питошески” Охрид: <http://vancopitoseski.edu.mk>

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: [www.tourismmacedonia.gov.mk](http://www.tourismmacedonia.gov.mk)

**Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:**

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)  
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)  
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје  
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски  
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk
2. ОУТУ “Ванчо Питошески” Охрид  
Адреса: “Кеј Македонија” бр. 101, 6000 Охрид  
Телефон: 046/264-421/ 075 428 542

Одговорно лице: Марјан Радески, менаџер на проектот  
Е-маил: [pitoseski@yahoo.com](mailto:pitoseski@yahoo.com)

**Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина**

**(дата на објава: \_\_\_\_\_).**

**Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот „ Градење капацитети во туристичкиот сектор “ да ги доставите на наведените е-маил адреси или во канцелариите на ОУТУ “Ванчо Питошески” Охрид и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.**

**Однапред Ви благодариме**

**Референтен број: \_\_\_\_\_**  
(се потполнува од страна на проектот)

**Потпис**

**Дата**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_